



## Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 август 2018 година

### Соопштение за печат

#### Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците<sup>1</sup>: јули 2018 година

- Во јули продолжи трендот на намалување кај просечните каматни стапки на вкупните кредити и вкупните депозити, кои забележаа месечен пад од 0,07 п.п. и 0,03 п.п. и изнесуваат 5,50% и 1,42%, соодветно.
- Во јули, просечната каматна стапка на новоодобрените<sup>2</sup> кредити оствари месечно намалување од 0,10 п.п. и се сведе на 4,87%, а просечната каматна стапка на новопримените депозити се намали за 0,03 п.п. и изнесува 1,26%.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити<sup>3</sup>

	7.2017	8.2017	9.2017	10.2017	11.2017	12.2017	1.2018	2.2018	3.2018	4.2018	5.2018	6.2018	7.2018
во % на годишно ниво													
<b>Вкупни кредити</b>	<b>5.95</b>	<b>5.93</b>	<b>5.89</b>	<b>5.86</b>	<b>5.82</b>	<b>5.73</b>	<b>5.72</b>	<b>5.70</b>	<b>5.67</b>	<b>5.65</b>	<b>5.61</b>	<b>5.57</b>	<b>5.50</b>
Корпоративен сектор	5.45	5.42	5.36	5.31	5.25	5.14	5.12	5.09	5.03	5.01	4.96	4.92	4.83
Домаќинства	6.49	6.48	6.46	6.43	6.40	6.38	6.37	6.36	6.35	6.33	6.29	6.25	6.20
<b>Новоодобрени кредити</b>	<b>5.38</b>	<b>5.18</b>	<b>5.06</b>	<b>5.09</b>	<b>5.10</b>	<b>4.88</b>	<b>5.13</b>	<b>4.98</b>	<b>4.92</b>	<b>4.94</b>	<b>4.93</b>	<b>4.97</b>	<b>4.87</b>
Корпоративен сектор	5.17	4.96	4.74	4.84	4.89	4.72	4.96	4.56	4.61	4.51	4.59	4.64	4.57
Домаќинства	5.73	5.68	5.78	5.55	5.52	5.35	5.50	5.60	5.56	5.59	5.57	5.53	5.38
<b>Вкупни депозити</b>	<b>1.52</b>	<b>1.51</b>	<b>1.52</b>	<b>1.52</b>	<b>1.52</b>	<b>1.51</b>	<b>1.51</b>	<b>1.50</b>	<b>1.48</b>	<b>1.46</b>	<b>1.46</b>	<b>1.45</b>	<b>1.42</b>
Корпоративен сектор	1.87	1.82	1.96	1.93	1.91	1.76	1.77	1.72	1.69	1.71	1.69	1.63	1.55
Домаќинства	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.45	1.43	1.43	1.43	1.40
<b>Новопримени депозити</b>	<b>1.16</b>	<b>1.25</b>	<b>1.34</b>	<b>1.38</b>	<b>1.26</b>	<b>1.29</b>	<b>1.36</b>	<b>1.57</b>	<b>1.47</b>	<b>1.10</b>	<b>1.43</b>	<b>1.29</b>	<b>1.26</b>
Корпоративен сектор	0.96	1.03	1.20	1.03	0.98	1.02	0.95	1.42	1.08	0.68	1.39	0.89	0.85
Домаќинства	1.35	1.45	1.51	1.73	1.57	1.57	1.61	1.71	1.79	1.46	1.48	1.55	1.55

Извор: НБРМ.

### 1. Каматни стапки на корпоративниот сектор<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види методологија [http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)



<sup>2</sup> Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити/новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промени на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.

<sup>3</sup> Ефектите од промените во методологијата објавени во информацијата на 20 јули 2018 година ([www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija\\_za\\_promeni\\_vo\\_monetarnata\\_statistika\\_mk.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf)) не се согледуваат кај поединечните категории каматни стапки на депозити/кредити (во денари без валутна клаузула, во денари со валутна клаузула и во странска валута), туку само кај агрегираните каматни стапки (во денари и во странска валута) коишто не се предмет на анализа во соопштението, но се објавуваат на интернет-страницата на НБРМ.





## Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

- Во јули, каматната стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор се намали за 0,09 п.п. и изнесува 4,83%. Надолното поместување се должи на падот кај сите компоненти на оваа категорија: каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,11 п.п. и 0,07 п.п., соодветно), како и на каматната стапка на кредитите во странска валута (за 0,05 п.п.). Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка забележа намалување од 0,62 п.п.



Извор: НБРМ.

- Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор во јули изнесува 4,57% и во однос на јуни се намали за 0,07 п.п. Падот на месечна основа во целост произлегува од намалените каматни стапки на денарските кредити без валутна клаузула и кредитите во странска валута (за 0,25 п.п. и 0,12 п.п., соодветно), во услови кога каматната стапка на денарските кредити со валутна клаузула бележи раст од 0,16 п.п. Во однос на јули минатата година, оваа каматна стапка е пониска за 0,60 п.п.



Извор: НБРМ.



<sup>4</sup> За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



## Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

- Во јули просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор изнесува 1,55%. Месечното намалување од 0,08 п.п. е резултат на надолната промена кај каматните стапки на денарските депозити без и со валутна клаузула (за 0,11 п.п. и 0,01 п.п., соодветно), делумно неутрализирано со месечниот раст на каматната стапка на девизните депозити (за 0,06 п.п.). Анализирани на годишно ниво, стапката бележи намалување од 0,32 п.п..
- Споредено со претходниот месец, просечната каматна стапка на новопримените депозити<sup>5</sup> на корпоративниот сектор оствари пад од 0,04 п.п. и се сведе на 0,85%. Падот кај оваа категорија целосно се должи на намалената каматна стапка кај денарските депозити без валутна клаузула (од 0,13 п.п.), при остварен раст кај каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула и депозитите во странска валута (од 0,43 п.п. и 0,02 п.п., соодветно). Во однос на истиот месец минатата година оваа каматна стапка е намалена за 0,11 п.п..

### 2. Каматни стапки на домаќинствата<sup>6</sup>



Извор: НБРМ.

- Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата во јули изнесува 6,20% и во однос на претходниот месец се намали за 0,05 п.п.. Остварениот пад се должи на намалувањето на каматната стапка на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,08 п.п.), како и на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула и на кредитите во странска валута (за 0,02 п.п., соодветно). Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата е намалена за 0,29 п.п. на годишна основа.
- Во јули, новото кредитирање на домаќинствата се вршело по просечна каматна стапка од 5,38%, за 0,15 п.п. пониска во однос на претходниот месец. Од аспект на валутната структура, намалувањето произлегува од падот кај каматните стапки на



<sup>5</sup> Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

<sup>6</sup> За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



## Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

денарските кредити, со и без валутна клаузула (за 0,20 п.п. и 0,10 п.п., соодветно), во услови на раст на каматната стапка на девизните кредити од 0,23 п.п. Во однос на јули 2018 година, оваа каматна стапка е намалена за 0,35 п.п.



Извор: НБРМ.

- Просечната каматна стапка на вкупните депозити од домаќинствата во јули изнесува 1,40%, при месечен пад од 0,03 п.п. кој произлегува од надолните поместувања кај каматните стапки на денарските депозити, без и со валутна клаузула (од 0,06 п.п. и 0,03 п.п., соодветно). На годишно ниво, каматната стапка оствари намалување од 0,07 п.п.
- Во јули, просечната каматна стапка на новопримените депозити<sup>7</sup> од домаќинствата се задржа на ниво од 1,55%, без промени на месечна основа. Споредено со јули минатата година, оваа каматна стапка се намали за 0,20 п.п.

<sup>7</sup> Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



## Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

\*\*\*

### Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците [http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani kamatni stapki na bankite i stedilnicite nova metodologija od januari 2015 godina.nspix](http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix)

Методолошки објаснувања:

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar\\_na\\_objavuvanje\\_podatoci.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf)

Месечни податоци за каматните стапки: 28 септември 2018 година (референтен пресек заклучно со август 2018 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: [contact.statistika@nbrm.mk](mailto:contact.statistika@nbrm.mk) или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/ 110/ 108).